

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОСНОВЕН СУД ДЕБАР  
Су.бр.90/2015

# **П Р А В И Л Н И К**

**ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА И  
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА  
ВО ОСНОВЕН СУД ДЕБАР**

Март 2015 година

АРХИВЕН ЗНАК 0101



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОСНОВЕН СУД ДЕБАР  
Су.бр.90/2015  
16.03.2015 година  
Д Е Б А Р

Врз основа на член 88 од Законот за судовите и чл.142 од Законот за судска служба ( Сл. весник на РМ бр.43/2014), Претседателот на Основен суд Дебар, Мресим Марку, на ден 16.03.2015 година го донесе следниот:

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА  
РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОСНОВЕН СУД ДЕБАР**

**I.**

**ОПШТИ ОДРЕДБИ**

**Член 1**

Со овој Правилник се утврдува систематизацијата на работните места во Основен суд Дебар (во натамошниот текст Судот) содржината на работните задачи и обврски, одговорноста, потребните услови за засновање на работен однос за работно место и број на извршителите на работните задачи во судот.

**Член 2**

Под поимот работни задачи во смисла на овај Правилник се подразбираат сите работи и работни задачи што се потребни за остварување на функцијата на судот, освен оние што со закон и друг пропис се во надлежност на Претседателот или судија на овај суд.

**Член 3**

Овој Правилник се остварува со негова непосредна примена, како и преку спроведување на годишниот план и распоред за работа во Основен суд Дебар.

Работата во судот е организирана во два оддели и тоа: кривичен оддел и граѓански оддел.


Судско административната работа во рамките на одделите се извршува во судските писарници и тоа:

- во рамките на кривичниот оддел: кривичната писарница, прекршочната писарница писарницата за извршување на кривични санкции, писарница за казнена евиденција и писарницата за извршување на прекршочни санкции;

- во рамките на граѓанскиот оддел: граѓанската писарница и писарницата за ВПП,

Приемот на поднесоци, писмена, и други акти се врши во приемната писарница.

Следува графички приказ на организационата структура:



#### **Член 4**

Утврдувањето на работните места и условите потребни за извршување на работните задачи се врши врз основа на бројот на предметите во судот и потребата сите служби во судот да функционираат стручно и ажурно.

#### **Член 5**

Покрај работите и работните задачи што ги извршуваат вработените во судската служба согласно овој правилник, по укажана потреба а по барање на Претседателот, сите вработени во судската служба се должни да вршат и други работи и работни задачи.

#### **Член 6**

Претседателот на судот оценува дали поради зголемен обем на работа и одредени организациони промени, има потреба од зголемување или намалување на бројот на работниците за извршување на одредени работи и работни задачи и превзема мерки за изменување или дополнување на овој правилник.

### **II.**

#### **РАБОТНИ МЕСТА ВО СУДСКАТА СЛУЖБА НА ОСНОВЕН СУД ДЕБАР И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА НИВНО ИЗВРШУВАЊЕ**

#### **Член 7**

Во зависност од работите што ги извршуваат, судската служба во Основен суд Дебар ја сочинуваат: судски службеници, лица вработени за извршување на технички и помошни работи и судска полиција.

### **III.**

#### **РАБОТНИ МЕСТА НА СУДСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ**

#### **Член 8**

Работните места на судските службеници се класифицираат во следните категории:

I. КАТЕГОРИЈА „Б“ РАКОВОДНИ СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ

II. КАТЕГОРИЈА „В“ СТРУЧНИ СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ

III. КАТЕГОРИЈА „Г“ ПОМОШНО-СТРУЧНИ СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ

## Член 9

Во рамките на секоја категорија на судските службеници се утврдени повеќе нивоа на работни места кои дополнително се опишуваат со звање, согласно стручните квалификации, работното искуство и посебните работни компетенции, како следува во изложениот табеларен преглед:

### II. КАТЕГОРИЈА „ Б “ РАКОВОДНИ СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ

Ред. број	Нивоа и звања на судските службеници	Број на извршените	Стручни квалификации	Работно искуство	Посебни работни компетенции
1.	<b>Б4-четврто ниво</b> <b>РАКОВОДИТЕЛ НА КРИВИЧЕН И ГРАЃАНСКИ ОДДЕЛ</b>	1	Најмалку 300 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Правен факултет и положен правосуден испит	Најмалку 4 години работно искуство во струката, од кои најмалку 1 година на работно место во јавен сектор, односно најмалку 6 години работно искуство во струката, од кои најмалку 2 години на раководно работно место во приватен сектор	Положен испит за административно управување, активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 10 став 4 алинеја 2 од Законот за судска служба

### III. КАТЕГОРИЈА „В“ СТРУЧНИ СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ

Ред. број	Нивоа и звања на судските службеници	Број на извршителите	Стручни квалификации	Работно искуство	Посебни работни компетенции
1.	<b>В1- прво ниво</b> <b>ВИШ СУДСКИ СОВЕТНИК</b>	1	Стеknати 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, правен факултет и положен правосуден испит	Најмалку 3 години работно искуство во структурата	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба
2.	<b>В1-прво ниво</b> <b>СУДСКИ СОВЕТНИК</b>	2	Стеknати 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, правен факултет и положен правосуден испит	Најмалку 3 години работно искуство во структурата	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски), со

					соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба
3.	<b>В1-прво ниво</b> <b>СОВЕТНИК</b> <b>ИНФОРМАТИЧ</b> <b>АР</b>	1	300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен факултет од областа на информатиката, Економски факултет-област информатика, или друг факултет од соодветна област	Најмалку 3 години работно искуство во струката	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба
4.	<b>В2-второ ниво</b> <b>ВИШ СУДСКИ</b> <b>СОРАБОТНИК</b>	4	Најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен правен факултет и положен правосуден испит	Најмалку 2 години работно искуство во струката	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба

5.	<b>ВЗ-трето ниво</b>  <b>СУДСКИ</b> <b>СОРАБОТНИК</b>	6	Најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 правен факултет и положен правосуден испит	Најмалку 1 година работно искуство во струката	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба
	<b>ВЗ-трето ниво</b>  <b>СУДСКИ</b> <b>СОРАБОТНИК</b> <b>Толкувач</b>	2	Најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 филолошки факултет.	Најмалку 1 година работно искуство во струката	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба



6.	<b>В3-трето ниво</b>  <b>СОРАБОТНИК</b> <b>ИНФОРМА-</b> <b>ТИЧАР</b>	1	Стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски факултет-област информатика или друг факултет од соодветна област	Најмалку 1 година работно искуство во струката	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба
7.	<b>В4-четврто ниво</b>  <b>ПОМЛАД</b> <b>СУДСКИ</b> <b>СОРАБОТНИК</b>	2	Стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен правен факултет	Со или без работно искуство во струката	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба

IV. Категорија „Г“ ПОМОШНО - СТРУЧНИ СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ

Ред. бр.	Нивоа и звања на судски службеници	Број на извршители	Стручни квалификации	Работно искуство во струката	Посебни работни компетенции
1.	Г1- прво ниво <b>САМОСТОЕН СУДСКИ РЕФЕРЕНТ-ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ ОТ НА СУДОТ</b>	1	Најмалку више или средно образование	Најмалку 3 години работно искуство во струката	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба

3.	<p><b>Г1- прво ниво</b></p> <p><b>САМОСТОЕН СУДСКИ РЕФЕРЕНТ-ВОДИТЕЛ НА ПИСАРНИЦА</b></p>	2	Најмалку више или средно образование	Најмалку 3 години работно искуство во струката	<p>Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба</p>
4.	<p><b>Г1-прво ниво</b></p> <p><b>САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ – КНИГОВОД. И БЛАГАЈНИК</b></p>	1	Најмалку више или средно образование од економска или друга соодветна област	Најмалку 3 години работно искуство во струката	<p>Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба</p>

5.	<p><b>Г2-второ ниво</b></p> <p><b>ВИШ СУДСКИ РЕФЕРЕНТ - ИЗВРШИТЕЛ ВО ПИСАРНИЦА</b></p>	2	Најмалку Више или средно образование од соодветна област	Најмалку 2 години работно искуство во струката	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба
7.	<p><b>Г2-второ ниво</b></p> <p><b>ВИШ СУДСКИ РЕФЕРЕНТ – АРХИВАР</b></p>	1	Најмалку Више или средно образование од соодветна област	Најмалку 2 години работно искуство во струката	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба
8.	<p><b>Г2-второ ниво</b></p> <p><b>ВИШ СУДСКИ РЕФЕРЕНТ -</b></p>	1	Најмалку Више или средно образование од соодветна	Најмалку 2 години работно искуство	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско

	<b>ЕКОНОМ</b>		област	во струката	работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба
9.	<b>Г3-трето ниво</b> <b>СУДСКИ РЕФЕРЕНТ ЗА ПРИЕМ И ЕКСПЕДИЦИЈА НА ПОШТА</b>	<b>1</b>	Најмалку Вишо или средно образование	Најмалку 1 година работно искуство во структурата	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба

10.	<p><b>Г3-трето ниво</b></p> <p><b>СУДСКИ РЕФЕРЕНТ</b></p> <p><b>ДАКТИЛОГРАФ</b></p>	6	Најмалку Вишо или средно образование	Најмалку 1 година работно искуство во струката	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба
11.	<p><b>Г3-трето ниво</b></p> <p><b>СУДСКИ РЕФЕРЕНТ</b></p> <p><b>ИЗВРШИТЕЛ ВО ПИСАРНИЦА</b></p>	3	Најмалку Вишо или средно образование	Најмалку 1 година работно искуство во струката	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба
12.	<p><b>Г4-четвро ниво</b></p> <p><b>ПОМЛАД СУДСКИ</b></p>	2	Најмалку више или средно образование	Со или без работно искуство	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско

	<b>РЕФЕРЕНТ</b>  <b>извршител во писарница</b>			во струката	работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба
13.	<b>Г4-четвро ниво</b>  <b>ПОМЛАД СУДСКИ РЕФЕРЕНТ</b>  <b>доставувач</b>	<b>3</b>	Најмалку више или средно образование	Со или без работно искуство во струката	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба

## Член 10

## II. КАТЕГОРИЈА Б – РАКОВОДНИ СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ

### ОПИС НА РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ

#### Член 11

#### Член 12

### Б-4 РАКОВОДИТЕЛ НА КРИВИЧЕН И ГРАЃАНСКИ ОДДЕЛ

Раководи со судската служба во оддел; ја организира, насочува и координира работата во врска со постапувањето со судските предмети во одделот; врши непосредна контрола и надзор над извршување на работите; ги распоредува работите и задачите на вработените во судската писарница во рамките на одделот и на стручните судски службеници распоредени во одделот; им дава упатства за работа и потребна стручна помош во работата и вршењето на работите и задачите и го следи текот на извршувањето на истите; го следи навременото, законито и квалитетното вршење на работните задачи што се вршат во одделот; дава извештај за реализација на работа на одделот; изготвува периодични и годишни извештаи за работата во одделот; дава предлози за обуки за стручно усовршување; се грижи за примена на постојните информатичко технолошки системи; иницира нови идеи за работа од областа што ја покрива одделот; врши оценување на работата на судските службеници во одделот; врши и други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери претседателот на судот.

За својата работа одговара пред претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку 300 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Правен факултет и положен правосуден испит. Најмалку 4 години работно искуство во структурата, од кои најмалку 1 година на работно место во јавен сектор, односно најмалку 6 години работно искуство во структурата, од кои најмалку 2 години на раководно работно место во приватен сектор.

Посебни работни компетенции:

Положен испит за административно управување, активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 10 став 4 алинеја 2 од Законот за судска служба



### **III.КАТЕГОРИЈА В – СТРУЧНИ СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ**

#### **ОПИС НА РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ**

##### **Член 13**

##### **В1-ВИШ СУДСКИ СОВЕТНИК**

Самостојно извршува најсложени работи и работни задачи што се вршат во одделот во кој е распореден, кои се однесуваат на правни и процесни работи во постапувањето по предметите и изготвувањето на нацрт одлуките; континуирано ги следи прописите; учествува во подготовка на реферати од одредена правна област што се во надлежност на судот; изготвува материјали за семинари и советувања на кои учествува; подготвува информации, анализи и прегледи за одделни правни прашања од овие области заради изготвување на нацрт одлуки; ја следи практиката на судот и ги проучува судските одлуки; учествува на советувања, семинари и средби во врска со разгледувањето на правни прашања и примената на законите по однос на работата на судството; ги применува постојните информатичко технолошки системи; се грижи за ефикасноста на ангажманот на персоналот во судската служба, помага во кординирањето и организирањето на работата во судските писарници, ја организира и следи работата на доставната служба, издава потврди за потребите на вработените со податоци за работниот стаж и висината на платата, како и друга документација од нивните персонални досиеја; ги толкува и дава свое мислење во врска со законите од областа на вработувањето; ја подготвува документацијата за вработување на нови кадри и за одјавување на службеници на кои по разни основи им престанува работниот однос; ги води имениците на судските преведувачи и толкувачи; планира и учествува во одржување на едукации за воведување на новите вработени во работата; врши контрола над работењето во судските писарници по налог на Судскиот администратор и дава насоки на вработените во остварување на работните задачи, врши и други работи утврдени со актот за ситематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери претседателот на одделот и претседателот на судот.

За својата работа одговара пред претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:

Стегнати 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, правен факултет и положен правосуден испит. Најмалку 3 години работно искуство во структурата.

Посебни работни компетенции:

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за ситематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба.

## Член 14

### **В1-СУДСКИ СОВЕТНИК**

Врши сложени работи и работни задачи што се вршат во советот во кој е распореден; ги следи и проучува законите и другите прописи и општи акти; помага во изготвување на сентенци за Судскиот билтен; соработува со судиите по предметите од сложена правна природа; помага во подготвување на материјали за советувањата што ги организира судот и учествува во нивно организирање; присуствува на судења; изготвува нацрт одлуки, изготвува записници; постапува по претставки и предлози; учествува на стручни состаноци, семинари и други облици на стручно усовршување; ги применува постојните информатичко технолошки системи; врши и други работи утврдени со актот за ситематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери претседателот на одделот и претседателот на судот.

За својата работа одговара пред претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:

Стеknати 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, правен факултет и положен правосуден испит. Најмалку 3 години работно искуство во структурата.

Посебни работни компетенции:

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за ситематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба.

## Член 15

### **В1-СОВЕТНИК-ИНФОРМАТИЧАР**

Врши сложени работи и задачи од областа во која е распореден, а кои се однесуваат на информатичката технологија; помага во рамките на одделението; ја организира и координира работата од областа на информатичко-технолошки и стручно оперативни работи; помага во одржување на хардверот, целата компјутерска опрема и компјутерската мрежа и се грижи за нивно функционирање, интернетската конекција на судот; за заштита на податоците од софтверот; се грижи за поврзување на корисниците на системот со повисоките истанци, одговара за навремено, законито и квалитетно вршење на работите и задачите што се вршат во одделението; дава предлози за обуки за стручно усовршување; врши анализа, оценување и проценување на прашањата и проблемите што се појавуваат; се грижи за примена на постојните информатичко технолошки системи; иницира нови идеи за работа од областа што ја покрива одделението; врши и други работи утврдени со актот за ситематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери претседателот на судот.

За својата работа одговара пред претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:

300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен факултет од областа на информатиката или друг факултет од соодветна област. Најмалку 3 години работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба.

## Член 16

### **В2-ВИШ СУДСКИ СОРАБОТНИК**

Ги извршува помалку сложените работи и задачи што се вршат во одделот односно советот; учествува во изготвување и помага во подготвување разни материјали, информации и стручни анализи, ги проучува правните прашања во врска со непосредната работа по предметите во судот; помага во изготвување сентенци за Судскиот билтен; изготвува информации во врска со одредени прашања; присуствува на седници на судските оддели; учествува на стручни состаноци, семинари и други облици на стручно усовршување; присуствува на судењата и води книга за текот на судењето; му помага на судијата при проучување на предметите и на разни спорни прашања, изготвува нацрт одлуки доверени од судијата со кој е распореден да работи; ги применува постојните информатичко технолошки системи; врши и други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери претседателот на одделот и претседателот на судот.

За својата работа одговара пред претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен правен факултет и положен правосуден испит. Најмалку 2 години работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба.

## Член 17

### **ВЗ-СУДСКИ СОРАБОТНИК**

Ги извршува помалку сложените работи и задачи кои се вршат во одделението и одделот, а кои се однесуваат на подготвителни работи во врска со нормативно правни, управни, информативно документациони, како и стручно оперативни работи врз основа на конкретни упатства во определување на практиките на одделот; присуствува на судење и води записници во текот на судењето; присуствува на седници на судскиот оддел; учествува на стручни состаноци, семинари и други облици на стручно усовршување, изготвува нацрт одлуки; присуствува на судењето и води записи во текот на судењето, му помага на судијата при проучување на предметите и на разни спорни прашања, присуствува на седниците на судскиот оддел, изготвува нацрт сентенци што се објавуваат во судскиот билтен, врши и други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претседателот на оддел и претседателот на судот.

За својата работа одговара пред претседателот на судот

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 правен факултет и положен правосуден испит. Најмалку 1 година работно искуство во структурата.

Посебни работни компетенции:

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба.

## Член. 18

### **ВЗ-СОРАБОТНИК-ИНФОРМАТИЧАР**

Ги извршува помалку сложените работи и задачи кои се вршат во судот, а се однесуваат на одржување на хардверот, целата компјутерска опрема и мрежата за нејзино непречено функционирање; преземање на секојдневни активности за функционално користење на АКМИС, контрола на останатите корисници на АКМИС-от од делокругот на нивната работа, изготвување на потребни извештаи во врска со АКМИС-от, одржување на програмите: заштита на податоците, подесување на параметрите за програмите кои се инсталирани, инсталирање на нови програми; безбедносно осигурување на системот, за заштита на податоците на повеќе локации и медиуми, превенција и чистење вируси, доделување на правата на корисниците на системот врз хардверот и програмите, заштита од хакери и слично; развој на нови програми подготовка на програми за користење на разни делови од делокругот на работата на Судот; што пошироко користење на компјутерската опрема, обезбедување на контролен пристап до компјутерската опрема и

податоци; модернизирање на компјутерската опрема и програмите постојано одржување и обновување на целата опрема; одржување на системот на софтверот во текот на работата; пријавување на дефекти и подготовка на планови за буџет за потребните материјали за функционирање на системот; пратење на подобрување на софтверот; прибирање на податоци од јавни бази интернет од други институции а во интерес на судството; планови за одржување и планови за катастрофи; соработка со информатичарот во базата на податоци на ниво на судството; вршење на обуки на вработените за користење на системот и програмите кои се инсталирани, активно учество во организирањето на анкетите за испитување на јавното мислење за судот и вработените во судот; ги применува постојните информатичко технолошки системи; врши други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери претседателот на судот.

За својата работа одговара пред претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:

Стегнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, факултет од соодветна област. Најмалку 1 година работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба.

## Член 19

### ВЗ-СОРАБОТНИК-ТОЛКУВАЧ

Ги врши работи врз основа на конкретни упатства и насоки, под надзор и контрола на непосредно претпоставениот раководен судски службеник и Претседателот на судот; преведува и толкува на расправи, претреси и рочишта, преведува толкува писмени акти во судот; води уредна и ажурна евиденција за извршени преводи; учествува на стручни состаноци, семинари и други облици на стручно усовршување; и други што ќе му ги довери Претседателот на судот.

За својата работа одговара пред претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:

Стегнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, факултет од соодветна област. Најмалку 1 година работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската

унија (англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба.

## **Член 20**

### **В4-ПОМЛАД СУДСКИ СОРАБОТНИК**

Врши наједноставни работи врз основа на конкретни упатства и насоки, со постојан надзор, контрола и насоки на судијата односно претседателот на советот; врши работи и работни задачи заради стекнување практика во сите области од надлежност на судот; учествува на расправи и претреси и изготвува нацрт одлуки; ги применува постојните информатичко технолошки системи; врши и други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претседателот на додел и претседателот на судот.

За својата работа одговара пред претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:

Стеknати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен правен факултет. Со или без работно искуство во структурата.

Посебни работни компетенции:

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 11 став 4 од Законот за судска служба.

## **IV.КАТЕГОРИЈА Г ПОМОШНО - СТРУЧНИ СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ**

### **ОПИС НА РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ**

## **Член 21**

### **Г1-САМОСТОЕН СУДСКИ РЕФЕРЕНТ -ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СУДОТ**

Врши информативно документарни и стручно оперативни работи врз основа на конкретни упатства на судскиот администратор, ги води книгите, уписниците од судска управа, работи на компјутер материјали по налог на претседателот на судот; ги средува и пополнува завршните акти во посебни фасцикли наменети за судска управа, води уписник „ЗАВ-Х“, уписник за апостили, уписник „СУ-ДОВ“ „СУ-СТР-ДОВ“, уписник „УПП“ прифаќа и проследува телефонски повици упатени од и до Претседателот на судот и судскиот администратор, работи на факс; врши други работи и работни задачи доверени од Претседателот на судот и судскиот администратор, ја организира и координира работата за вршење на упис на пооделни уписници; ја организира и координира

работата во кабинетот на претседателот и судскиот администратор; врши административни работи со водење на уписниците од судската управа; управува со движењето на предметите со примена на постојните информатичко технолошки системи; следи и применува одделни прописи и акти на судот за канцалариско и архивско работење; ракува со печатите и штембилите и се грижи за нивно чување; подготвува и обработува статистички податоци како основа за изготвување на извештаи; врши и други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник и претседателот на судот.

За својата работа одговара пред претседателот на судот .

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку више или средно образование. Најмалку 3 години работно искуство во структурата.

Посебни работни компетенции:

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба.

## **Член 22**

### **Г1-САМОСТОЕН СУДСКИ РЕФЕРЕНТ -ВОДИТЕЛ НА ПИСАРНИЦА**

Ја организира и координира работата на судската писарница; ја организира и координира работата за вршење на упис на пооделни уписници, регистри, контролните и други книги предвидени согласно Судскиот деловник за работата на конкретниот оддел; управува со движењето на предметите со примена на постојните информатичко технолошки системи; ја врши автоматската распределба на предметите и е одговорен за истата, заведува, разведува и архивира предмети; става архивски знаци на предметите и ги подготвува за архивирање; огласува правосилност, експедира жалби и ги подготвува предметите за доставување по жалба, следи и применува одделни прописи и акти на судот за канцалариско и архивско работење; ракува со печатите и штембилите и се грижи за нивно чување; подготвува и обработува статистички податоци како основа за изготвување на извештаи; раководи со работата на одделот и се грижи за навремено и одговорно извршување на работните задолженија на одделот, води евиденција за предметите вратени од судиите; врши преглед на приемна пошта, врши прием на странки, врши и други работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник и претседателот на судот.

За својата работа одговара пред претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:  
Најмалку више или средно образование. Најмалку 3 години работно искуство во структурата.

Посебни работни компетенции:  
Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба

## Член.23

### **Г1-САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ КНИГОВОДИТЕЛ И БЛАГАЈНИК**

Врши работи од областа на материјалното и финансиското работење, води финансиско книговодствена евиденција (аналитичка и синтетичка) и по копирна метода и единствен контен план и тоа книговодство работна заедница и книговодство на функција на органот; прима документација што мора да се евидентира во двете книговодствени евиденции и одговорен за исправноста на истата од финансиска и материјална страна; контира документација и составува налог за книжење и истата ја раскнижува во картотека и финансиски евиденции; одговорен е за сите евиденции во смисла на ажурност и вистинитост на внесените податоци; книжи налози на судот по изводи, спецификации, фактури и касов извештај; прима наредби за исплата, составува вирмански налози за награда на судии, поротници, вешти лица, толкувачи и др.; води евиденција за наменски средства и средствата за наменски расходи на судот; изготвува пресметки за материјални расходи од посебна намена; одговорен е за печатите за кои е задолжен; води материјално книговодство по артикли за набавките на потрошниот материјал и резервите на канцеларискиот материјал, обрасци, гориво и мазиво; води книговодство на основните средства по артикли; води евиденција за ситниот материјал во употреба; води евиденција, пописни листи за основните средства и ситниот инвентар по места и локација; прима документација за извршените набавки, утврдува исправност на истите од финансиско сметководствена страна и составува вирмански налози за исплата на стасани фактури; прима документација за трошењето на канцелариските материјали, обрасци, книги и потрошен материјал, гориво и мазиво, врши усогласување на картотеката на материјалното книговодство со картотеката на економатот; врз основа на извршениот попис на крајот на деловната година утврдува дали стварната состојба е соодветна на книговодствената; за секое основно средство и ситен инвентар пресметува и книжи годишен книговодствен отпис; за секое основно средство пресметува и книжи годишна ревалоризација и утврдува вкупен годишен износ на ефектите од истите; води евиденција на постојниот и повремениот депозит во судот, ги книжи изводите во книгата за депозити, отвара и сложува практики сравнувајќи со депозитната книга и прима решенија за исплата на депозитот; изготвува предлог-програма за одобрување на средствата од Буџетот на Републиката за работа на



органот; врши контрола на целокупната документација за финансиското и материјалното работње и ги следи прописите од овие области; врши контрола на средствата пристигнати на жиро сметката на Судот; врши други работи и работни задачи доверени од Претседателот на судот; дава потребни извештаи и финансиски податоци по барање на Претседателот на Судот; како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник и претседателот на судот.

За својата работа одговара пред претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку више или средно образование од економска или друга соодветна област. Најмалку 3 години работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба

## Член 24

### **Г2-ВИШ СУДСКИ РЕФЕРЕНТ -ЗА ПРИЕМ И ЕКСПЕДИЦИЈА НА ПОШТА**

Во делокругот на своето работење врши работи од прием и експедиција на судските одлуки и други писмена преку пошта, преку службено лице на судот и по електронски пат; врши информативно документациски работи; помага и врши прием на тужби, жалби одговори на жалби, поднесоци и други писмена кои се доставуваат директно во судот како и испратени преку пошта, го потврдува приемот на писмената со приемен штембил, помага при заведувањето на сите писмена во приемни книги за секое одделение за кое писменото се однесува, помага при распоредувањето на примените писмена со посебна доставна книга за секој оддел, врши и други административно технички работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник и претседателот на судот.

За својата работа одговара пред претседателот на судот .

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку Више или средно образование од соодветна област и најмалку 2 години работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската

унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба.

## **Член 25**

### **Г2-ВИШ СУДСКИ РЕФЕРЕНТ -ИЗВРШИТЕЛ ВО ПИСАРНИЦА**

Во делокругот на своето работење ја извршува работата во судската писарница и другите организациони единици каде е распореден; односно работи со странки; врши информативно документациски работи; врши здружување на пошта, поднесоци, покани и доставници, формира предмети во папки и ги заведува во именик, врши распределба на предметите по судии под контрола на водителот, врши експедиција на завршните предмети, води уписници како по судскиот деловник под контрола на водителот, врши експедиција на предмети како и целокупната евиденција од соодветната материја, води книга за предметите предадени на судиите, ги става предметите во предевиденција и евиденција, го води роковникот за насрочени предмети, ги припрема предметите по жалба и архивира сршени предмети, испраќа опомени, налози за такса и решенија за наплата на такса, припрема предмети по вонредни правни лекови, врши попис и средување на списите по предметите, врши и други административно технички работи утврдени со актот за ситематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник и претседателот на судот.

За својата работа одговара пред претседателот на судот

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку Више или средно образование од соодветна област и најмалку 2 години работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за ситематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба.

## **Член 26**

### **Г2-ВИШ СУДСКИ РЕФЕРЕНТ -АРХИВАР**

Во делокругот на своето работење врши работи од областа на канцелариското и архивското работење, води грижа за архивскиот фонд на судот, врши прием на завршените предмети, ги средува по години и ги архивира, по потреба и по налог издвојува предмети по барање на судовите, странките и другите органи а по претходно одобрување од Претседателот на судот, врши обележување во уписникот на списите што се доставени на увид во судската зграда или надвор од неа, се

грижи за уредно архивирање на предметите од сите оддели и за навремено излачување на регистратурниот материјал, ја средува архивата и се грижи за нејзината уредност, води список за издадени предмети од архива, изготвува архивски примероци од архивската граѓа од трајна вредност, изготвува пописни листи на граѓата од трајна вредност, изготвува листи на категории на документарен материјал со рокови на нивно чување; прави план на архивски знаци за распоредување на завршени предмети, ги следи прописите од Законот за архивска граѓа и сите негови измени, соработува, разменува и отстапува архивска граѓа на надлежната институција, чува, стручно одржува и презема технички и технолошки мерки за заштита на архивската граѓа, односно врши и други административно технички работи утврдени со актот за ситематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник и претседателот на судот.

За својата работа одговара пред претседателот на судот

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку Више или средно образование од соодветна област и најмалку 2 години работно искуство во струката .

Посебни работни компетенции:

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за ситематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба

## **Член 27**

### **Г2-ВИШ СУДСКИ РЕФЕРЕНТ -ЕКОНОМ**

Во делокругот на своето работење ја извршува работата врши информативно документациски работи; се грижи за одржување на судската зграда, опремата и инвентарот, води компјутерска евиденција на севкупниот канцелариски материјал и другите стоки во економатот на судот, во компјутерската евиденција ги внесува видот и количините на стоките по склучени договори со добавувачи кои добиле во постапка за јавни набавки, дневно прави внесување на приемниците на стоки во компјутерската евиденција; издава канцелариски материјал на судските референти и другите вработени и на други материјали и за секој излез на стоката од економатот изготвува излезница, дава неделни извештаи за состојбата на количините во економатот, врши набавка на основни средства, потрошни материјали и друг материјал за потребите на Судот; соработува со книговодителот-сметководител на судот по однос на материјалното книговодство за набавките во судот, ги следи новините во магацинското работење, врши други административно технички работи утврдени со актот за ситематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник и претседателот на судот.

За својата работа одговара пред претседателот насудот.

Стручни квалификации и работно искуство:  
Најмалку Више или средно образование од соодветна област и најмалку 2 години работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:  
Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба

## **Член 28**

### **ГЗ- СУДСКИ РЕФЕРЕНТ -ИЗВРШИТЕЛ ВО ПИСАРНИЦА**

Во делокругот на своето работење ја извршува работата во судската писарница и во другите организациони единици каде е распореден; презема дејствија кои се однесуваат на управувањето со движењето на предметите; ги применува постојните информатичко технолошки системи; работи со странки; врши експедиција на судските одлуки и други писмена преку пошта, преку службено лице на судот и по електронски пат; помага при здружување на пошта, поднесоци, покани и доставници, помага при формирањето на предмети во папки и ги заведува во именик; помага при вршењето на експедиција на предмети како и целокупната евиденција од соодветната материја; помага во подготвување на предметите по жалба и архивира свршени предмети, испраќа опомени, налози за такса и решенија за наплата на такса, помага во подготовка на предмети по вонредни правни лекови, врши попис и средување на списите по предметите, врши и други документациски работи и други административно технички работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник и претседателот на судот.

За својата работа одговара пред претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:  
Најмалку Вишо или средно образование. Најмалку 1 година работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:  
Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба.

## Член 29

### **Г3- СУДСКИ РЕФЕРЕНТ -ДАКТИЛОГРАФ**

Во делокругот на своето работење ги применува постојните информатичко технолошки системи; учествува на претреси, расправи и рочишта како записничар, насрочува предмети, ја прима и распоредува поштата во предметите, го води записникот за судење, пишува одлуки, врши експедиција на одлуките, прави попис на списите и го средува предметот за во писарница, врши други административно технички работи во врска со предметите; по потреба изготвува одлуки и со соработниците, советниците, се грижи за одржувањето на компјутерската техника, врши други работи и работни задачи што ќе му бидат доверени од претседателот на оддел, врши документациски работи и други административно технички работи утврдени со актот за ситематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник и претседателот на судот.

За својата работа одговара пред претседателот на судот

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку Вишо или средно образование. Најмалку 1 година работно искуство во структурата.

Посебни работни компетенции:

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за ситематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба.

## Член 30

### **Г4- ПОМЛАД СУДСКИ РЕФЕРЕНТ -ИЗВРШИТЕЛ ВО ПИСАРНИЦА**

Во делокругот на своето работење извршува наједноставни работи во судската писарница и другите организациони единици каде е распореден; врши доставување на пошта; ги применува постојните информатичко технолошки системи; работи со странки; врши прием и експедиција на судските одлуки и други писмена преку пошта; помага при здружување на пошта, поднесоци, покани и доставници, помага во оформувањето на предметите, врши експедиција на завршните предмети, помага при распоредувањето на предметите во предвиденција и евиденција, испраќа опомени, налози за такса и решенија за наплата на такса, помага во подготвувањето на предмети по вонредни правни лекови, врши попис и средување на списите по предметите, врши и други административно технички работи утврдени со актот за ситематизација на работните места како и работи што ќе му

ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник и претседателот на судот.

За својата работа одговара пред претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:  
Најмалку више или средно образование. Со или без работно искуство во структурата.

Посебни работни компетенции:  
Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба.

### **Член 31**

#### **Г4- ПОМЛАД СУДСКИ РЕФЕРЕНТ -ДОСТАВУВАЧ**

Во делокругот на своето работење извршува работи достава на покани, тужби, предлози, обвинителни акти, одлуки и други писмена на судот и тоа во градот и во судската зграда; во вршењето на доставата на судските одлуки и покани ги следи законските одредби од процесните закони кои се однесуваат на вршење на достава на странки, повикува странки по барање на Претседателот на судот, судијата и раководниот судски службеник; води секојдневна евиденција за примените и доставените покани и други судски писмена, подига поштенски пратки од пошта, врши и внатрешна достава на предмети и други материјали, се грижи за основните средства за работа кои му се доверени за вршење на службата, врши и други административно технички работи утврдени со актот за систематизација на работните места како и работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот раководен судски службеник и претседателот на судот.

За својата работа одговара пред претседателот на судот

Стручни квалификации и работно искуство:  
Најмалку више или средно образование. Со или без работно искуство во структурата.

Посебни работни компетенции:  
Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 12 став 4 од Законот за судска служба

**IV.РАБОТНИ МЕСТА НА ЛИЦАТА КОИ ВРШАТ ТЕХНИЧКИ И  
ПОМОШНИ РАБОТИ ВО ОСНОВЕН СУД ДЕБАР**

<b>1.</b>	<b>ХАУСМАЈСТОР, ОДРЖУВАЧ НА ПАРНО И ВОЗАЧ</b>	<b>1</b>	<b>Најмалку средно стручно образование од соодветна област</b>	<b>Со или без работно искуство</b>
<b>2.</b>	<b>ХИГИЕНИЧАР</b>	<b>1</b>	<b>Средно образование или основно образование</b>	<b>Со или без работно искуство</b>

**Член 32**

**ХАУСМАЈСТОР, ОДРЖУВАЧ НА ПАРНО И ВОЗАЧ**

Во предгрејната сезона го припрема системот за парно греење и се грижи за неговата исправност, во грејната сезона се грижи за нормалното функционирање на системот за парно греење, како и редовно затоплување на работните простории, врши вообичаени поправки на инсталациите за парно греење, врши прием на гориво, го контролира дотурот и го потврдува приемот на гориво, врши контрола врз работата на котелот и на сите уреди и опрема во врска со парното затоплување, одговорен е за работата на котелот според нормите пропишани за неговото работење особено за неговата исправност, ги превзема соодветните мерки за заштита на инсталацијата од евентуално занрзнување во неработните денови на судот, должен е да се придржува кон мерките за заштита при работа, ја одржува хигиената во котларата, ја одржува во исправна состојба инсталацијата за парно греење, водоводната инсталација, се придржува на работното време кое е договорено со судскиот администратор, за текот на грејната сезона, за време на негрејната сезона ја одржува зелената површина околу судот, управува со сужбените возилата сопственост на судот и врши превоз за службени потреби на: Претседателот на судот, а по негова дозвола и на судиите и другите судски службеници; одговорен е за техничката состојба и исправност на возилата, води евиденција за сервисирање и регистрирање на возилата, води евиденција за помината колометража, потрошено гориво, мазиво и друго, за возилата за кои е задолжен, води евиденција и картотека за потрошените материјали и гориво, ја контролира потрошувачката на гориво и моторно масло по патните налози и поминати колометри, а во случај на ненаменско користење на овие материјали, составува записник, врши поправка на возилата и врши замена на резервни делови за кои не е потребен специјализиран сервис за одредената марка на возилото, го одржува возниот парк на судот; и ги врши сите други работи со кои ќе биде задолжен од страна на Претседателот на судот.

За својата работа одговара на Претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку средно стручно образование од соодветна област. Со или без работно искуство.

### Член 33

#### ХИГИЕНИЧАР

Ја одржува хигиената во работните простории, ходниците, судниците и скалилата, тоалетите го чисти и одржува мебелот во просториите во судот, ги чисти прозорите во судот, води грижа за економично користење на средствата за одржување на хигиена, ги одржува цвеќињата во судот, се грижи за хигиената пред и околу судската зграда, врши и други работи од делокругот на ова работно место по наредба на Претседателот на судот. За својата работа одговара на Претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:  
Средно образование. Со или без работно искуство.

### Член 34

#### V. РАБОТНИ МЕСТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА

Ре д. Бр.	Работни места	Број на извршители	Стручни квалификации	Работно искуство	Посебни работни компетенции
1.	КОМАНДИР НА СУДСКА ПОЛИЦИЈА	1	Стегнати 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен соодветен факултет	Најмалку 1 година работно искуство како припадник на судска полиција	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 121 став 3 алинеја 4 од



					Законот за судска служба
2.	<b>ЗАМЕНИК КОМАНДИР НА СУДСКА ПОЛИЦИЈА</b>	1	Стеknати 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен соодветен факултет	Најмалку 1 година работно искуство како припадник на судска полиција	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 121 став 3 алинеја 4 од Законот за судска служба
3.	<b>ПРИПАДНИК НА СУДСКА ПОЛИЦИЈА</b>	6	Најмалку средно образование, како и да ги исполнува посебните услови од чл.119 од Законот за судска служба	Со или без работно искуство	Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски),со

					соодветен степен на познавање согласно со член 119 став 1 алинеја 7 од Законот за судска служба
--	--	--	--	--	---

## Член 35

### КОМАНДИР НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА

Командирот на судската полиција командува и издава писмени или усни наредби на припадниците на судската полиција за извршување на службени работи или задачи. Усна наредба може да издаде преку телефон или курир само во случај кога не може да биде издадена писмено. Припадникот на судската полиција кога ќе прими усна наредба, може да бара од командирот наредбата дополнително писмено да се потврди. Наредбите што ги издава командирот треба да бидат потполни, јасни и навремени, така што припадникот на судската полиција може да ги сфати и разбере. -Командирот кога издава наредба треба да обезбеди средства за успешно извршување на задачите. По извршената наредба, припадникот треба да му поднесе извештај на командирот кој ја издал наредбата. Извештајот се поднесува во писмена форма.

За својата работа одговара пред Претседателот на судот

Стручни квалификации и работно искуство:

Стегнати 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен соодветен факултет. Најмалку 1 година работно искуство како припадник на судска полиција.

Посебни работни компетенции:

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 121 став 3 алинеја 4 од Законот за судска служба.

## Член 36

### ЗАМЕНИК КОМАНДИР НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА

Во случај на отсуство на командирот на судската полиција, со судската полиција раководи Заменикот командир на судската полиција со истите права и овластувања како и командирот на судската полиција.

За својата работа одговара пред Претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:

Стегнати 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен соодветен факултет. Најмалку 1 година работно искуство како припадник на судска полиција.

Посебни работни компетенции:

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 121 став 3 алинеја 4 од Законот за судска служба.

### Чл.37

#### ПРИПАДНИК НА СУДСКА ПОЛИЦИЈА

Се грижи за редот и одржување на дисциплината во судската зграда, како и во непосредната близина, според условите утврдени со Закон и правилата за вршење на работите на судската полиција, учествува во откривањето и отстранувањето на опасности кои можат да го нарушат работењето на судот и ги отстранува од судската зграда лицата кои не учествуваат во постапката, а го нарушуваат редот во неа, одбива напад со кој непосредно се загрозени безбедноста или животот на службените лица и други лица вработени во судот, - се грижи за безбедноста на просториите и имотот на судот после завршувањето на работното време, за физичко обезбедување на судската зграда, должен е да се придржува на планот и упатствата предвидени со посебен акт на судот при пожари и други елементарни непогоди, превзема дејствија за отстранување на последиците, превзема дејствија за отстранување на лица кои се обидуваат насилно да влезат во судската зграда или го оштетуваат имотот или зградата, врши и други работи поврзани со физичко обезбедување на зградата и имотот, како и други работи кои ќе му бидат доверени од Претседателот на судот.

За својата работа одговара пред Претседателот на судот.

Стручни квалификации и работно искуство:

Најмалку средно образование, како и да ги исполнува посебните услови од чл.119 од Законот за судска служба. Со или без работно искуство.

Посебни работни компетенции:

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија(англиски, француски или германски), со соодветен степен на познавање согласно со член 119 став 1 алинеја 7 од Законот за судска служба.

## **VI.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

### **Член 38**

Овој правилник влегува во сила со денот на дадена согласност од страна на Советот на судската служба.

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места во Основниот суд Дебар заведен под Су.бр.0301-71/2011 од 21.03.2011 година.

**ОСНОВЕН СУД ДЕБАР**  
**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
Мерсим Марку

**Изработил:**

Стручен соработник

Мевмед Муратоски